



Проектот е кофинансиран од ЕУ



**NPWE**  
NATIONAL PLATFORM FOR WOMAN ENTREPRENEURSHIP

Национална платформа за женско претприемништво



Втор годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво

## Инспиративна иднина

### АГЕНДА

Прв ден: 17.11.2022 (четврток)

Вмрежување, размена на искуства & креатори на политики

09:30 – 10:00	Регистрација на учесници
10:00 – 10:30	<p><b>ОТВАРАЊЕ НА САМИТОТ</b></p> <p>Поздравно обраќање</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Г-дин Димитар Ковачевски</b> - Претседател на Влада на Република Северна Македонија (tbc)</li> <li>● <b>Г-дин Фатмир Битиќи</b> - Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции (tbc)</li> <li>● <b>Mr. David Geer</b> - Амбасадор на делегацијата на ЕУ во Северна Македонија (tbc)</li> <li>● <b>Г-дин Крешник Бектеши</b> – Министер за економија (tbc)</li> <li>● <b>Г-ѓа Валентина Дисоска</b> - Претседател на Здружение на бизнис жени и на Националната платформа за женско претприемништво</li> <li>● <b>Г-дин Трајан Ангелоски</b> – Претседател на Сојуз на Стопански комори на Македонија</li> <li>● <b>Г-ѓа Габриела Костовска Богоеска</b> – Извршен директор на Фондација за менаџмент и индустриско истражување</li> </ul>
10:30 – 11:00	<p>Свечено доделување на национална награда: <b>„ИЗБОР НА ЖЕНА - ПРЕТПРИЕМАЧ НА ГОДИНАТА 2022“</b></p> <p><b>Обраќање на наградените жени претприемачи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Жена претприемач избрана за најдобра жена претприемач во категоријата микро компании</li> <li>● Жена претприемач избрана за најдобра жена претприемач во категоријата мали компании</li> <li>● Жена претприемач избрана за најдобри жена претприемач во категоријата средни компании</li> </ul>
11:00 – 11:20	Кафе пауза
11:20 – 12:00	<p><b>Панел 1: Локални достигнувања во креирање на политики за развој на женско претприемништво</b></p> <p>Панел дискусија на градоначалниците како водечки личности во креирањето на локални совети за женско претприемништво</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Г-дин Тодорче Николовски</b> - Градоначалник на општина Кратово</li> </ul>



Проектот е кофинансиран од ЕУ



Национална платформа за женско претприемништво

**NPWE**  
NATIONAL PLATFORM FOR WOMAN ENTREPRENEURSHIP



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Г-дин Стевчо Јакимовски</b> - Градоначалник на општина Карпош (tbc)</li> <li>● <b>Г-дин Митко Јанчев</b> - Градоначалник на општина Кавадарци (tbc)</li> <li>● <b>Г-дин Спасе Кочовски</b> - Градоначалник на општина Вевчани (tbc)</li> </ul>
<b>12:00-13:30</b>	Пауза за ручек
<b>13:30 - 14:10</b>	<p><b>Панел 2: „Меѓународни искуства и успешни приказни во поддршка на женското претприемништво“</b></p> <p>Панел дискусија на меѓународно и регионално ниво</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Г -ѓа Аида Зубчевиќ</b> – Претседател на Здружение на бизнис жени од Босна и Херцеговина</li> <li>● <b>Mrs. Berrin Kuleli</b> - Vice President of KAGİDER (Women entrepreneurship association of TURKEY) and founder of Piramit Danismanlik.</li> <li>● <b>Г -ѓа Лјубица Костиќ Букарица</b> - Претседател на Здружение на бизнис жени од Црна Гора</li> <li>● <b>Г-ѓа Ianina Cozari</b> - journalist, Press Club Brussels</li> </ul>
<b>14:10-15:10</b>	<p><b>Панел 3: Добри практики за интернационализација на бизнисите водени од жени</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Г-ѓа Катерина Ациска Јовановска</b> - генерален директор на ФИТОФАРМ</li> <li>● <b>Г-ѓа Теодора Филовска</b> - сопственик на дигиталната маркетинг агенција Vrootok, консултант, ментор и говорник за маркетинг и бизнис раст, и основач на Galeksia (tbc)</li> <li>● <b>Г-ѓа Влора Адеми</b> - Ко-основач и извршен директор на Digicube</li> <li>● <b>Г-ѓа Јасмина Лазовски</b> - Основач и менаџер на МК Вера Монд</li> </ul>

**Втор ден: 18.11.2022 (петок)**

**Препораки за политики за дигитализација & пристап до финансии**

<b>09:30 - 10:00</b>	Регистрација на учесници
<b>10:00-10:40</b>	<p>Национална платформа за женско претприемништвото – цели, резултати и идни чекори</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Г-ѓа Емилија Андонова, Фондација за менаџмент и индустриско истражување</b> - НПЖП Барометар 2022 - Преглед на потребите на жените претприемачи</li> <li>● <b>Г-ѓа Мими Шушлеска Петкова, Сојуз на Стопански Комори</b> - Препораки на тематската група „Пристап до финансии“</li> <li>● <b>Г-дин Ристе Темјановски</b> - Презентација на документ за политики „Жените претпремачи во дигиталниот свет: како да се премости родовиот јаз“</li> <li>● <b>Г-ѓа Елена Блажевска, Здружение на бизнис жени</b> - Идни чекори и активности на НПЖП</li> </ul>





Проектот е кофинансиран од ЕУ



**NPWE**  
NATIONAL PLATFORM FOR WOMAN ENTREPRENEURSHIP

Национална платформа за женско претприемништво



<b>10.40 – 11.00</b>	<p>Доделување на награди од проект</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Најуспешна млада лидерка</li> <li>• Граѓански организации – добри практики</li> </ul>
<b>11:00 – 11:20</b>	Кафе пауза
<b>11:20 – 12:00</b>	<p><b>Панел 4: „Младите и претприемништвото, можност и предизвици ”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Г-дин Андреј Стојкоски - Член на Управен одбор на НМСМ</li> <li>• Г-ѓа Билјана Стојческа - Младински сојуз Крушево</li> <li>• Претставник од Агенција за млади и спорт</li> <li>• Претставник од Фонд за иновации и технолошки развој (tbc)</li> <li>• Претставник од Извиднички одред Феникс (tbc)</li> </ul>
<b>12:00-13:00</b>	<b>Работилница 1:</b> Финансиски менаџмент
<b>13:00 –14:00</b>	Пауза за ручек
<b>14:00-15:00</b>	<b>Работилница 2:</b> Обезбедување на финансии/односи со инвеститори
<b>15:00 – 15:30</b>	Заклучоци и затворање на самит



Институционален

Република Северна Македонија  
Министерство за економија



Republika e Maqedonisë së Veriut  
Ministria e Ekonomisë

Проектот е имплементиран



MIRCO  
FOUNDATION



СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ  
КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА  
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ